



До: Министер за информатичко општество и администрација  
М-р Иво Ивановски

Скопје, 06.12.2013 година

**Предмет: Министерството за информатичко општество и администрација го оневозможува консултативниот процес за Предлог-законот за административни службеници и Прелог-законот за вработени во јавниот сектор**

Почитуван министер Ивановски,

Ви се обраќаме од Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) по денешната постапка на Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) со кое раководите, а со која **го оневозможувате консултативниот процес за Предлог-законот за административни службеници и Прелог-законот за вработени во јавниот сектор со тоа што овие два закони се дадени во собраниска процедура<sup>1</sup> пред да заврши консултативниот процес во кој заинтересираните страни можат да достават мислења, забелешки и предлози.**

Имено, на ден 21 ноември 2013 година на страната на Единствениот национален регистар на прописи (ЕНЕР) и на веб страната на МИОА беа поставени две известувања за почеток на процесот на подготовка на Предлог-законот за административни службеници и Прелог-законот за вработени во јавниот сектор. **Подоцна, на 2 декември 2013 година на страната на ЕНЕР и на страната на МИОА беа поставени овие два Предлог-закони, како и Извештаите за проценка на влијанието на регулативата.<sup>2</sup>**

Согласно Деловникот за работа на Владата на РМ, односно членот 71 став 4: „Секоја заинтересирана страна може во единствениот електронски регистар на прописи да достави мислење, забелешки и предлози во врска со објавените предлози за донесување закон,

---

<sup>1</sup> <http://www.sobranie.mk/ext/materialdetails.aspx?Id=98e8904e-a70e-4dd4-8f2f-b18814dde397>  
<http://www.sobranie.mk/ext/materialdetails.aspx?Id=e3c3126f-27fd-49f2-85bb-8da2044a91b8>

<sup>2</sup> Законот за административни службеници е поставен на ЕНЕР на 2 декември 2013 година, [https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub\\_regulation&subitem=ria&itemid=HY/mFLRcdr3h0k1N5u7LuQ==](https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=ria&itemid=HY/mFLRcdr3h0k1N5u7LuQ==)  
Законот за вработени во јавниот сектор е поставен на ЕНЕР на 2 декемвр [https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub\\_regulation&subitem=ria&itemid=HY/mFLRcdr3h0k1N5u7LuQ==](https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=ria&itemid=HY/mFLRcdr3h0k1N5u7LuQ==)  
Види повеќе и во документот во прилог кој е содржан “print screen” од страната на ЕНЕР

нацртите и предлозите на законите **во рок од 10 дена од денот на објавувањето.**“ Ова значи дека за Предлог-законот за административни службеници и Прелог-законот за вработени во јавниот сектор рокот за нас како заинтересирана страна, со долгогодишно искуство и поддршка на реформата на јавната администрација, рокот за доставување на мислења, забелешки и предлози **е до 12 декември (четврток).**

Очекуваме од вас да го спроведете консултативниот процес во согласност со Деловникот за работа на Владата на РМ, Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики и Упатството за начинот на постапување во работата на Министерствата во процесот на спроведување на проценка на влијанието на регулативата.

ФООМ за оваа постапка ќе реагира до медиумите.

Со почит,  
Владимир Милчин, Извршен директор